

МЕЃУНАРОДЕН ПЛИВАЧКИ МИТИНГ „ВАРДАР 2018 ОПЕН“ СКОПЈЕ, 01.11.2020год



ОРГАНИЗАТОР НА МИТИНГОТ

Пливачки клуб „Вардар 2018“, Скопје

Адреса: Бул. Свети Климент Охридски бр. 63/12

Жиро сметка бр: 210—725586101-50 НЛБ Тутунска банка

Тел: +389 70 805 602;

Е-маил: pkvardar2018@gmail.com

МЕСТО И ДАТУМ НА ОДРЖУВАЊЕ

Скопје, Македонија

Базен „Борис Трајковски“ (А1 Базен), тип: затворен, димензии: 25метри x 33метри, 8 стази, мал базен за распливување 20метри, температура на вода 26,5°С

Датум на одржување: **01 Ноември 2020 година**

ПК „ВАРДАР 2018“

Бул.Климент Охридски бр.63/12, Центар Скопје

Р.С.Македонија, ЕДБ: 4080018571062,

ж.с-ка: 21072558610150 НЛБ Тутунска банка

tel: +38970 80 56 02, email: pkvardar2018@gmail.com



МЕРЕЊЕ

Електронско мерење на времето

КАТЕГОРИИ

КАТЕГОРИЈА	МАЖИ	ЖЕНИ
Категорија А	Апсолутна	Апсолутна
Категорија Б	2005-2006	2005 - 2006
Категорија Ц	2007-2008	2007-2008
Категорија Д	2009-2010	2009-2010
Категорија Е	2011	2011
Категорија Ф	2012 и помлади	2012 и помлади

ПРОПОЗИЦИИ

Пливачкиот митинг ќе се одржи согласно правилата на Светската Пливачка Федерација, „FINA“ Европската пливачка федерација LEN и Национална Пливачка Федерација.

Еден пливач има право на неограничен број на настапи.

СТАРТАРИНА

200,00 денари по старт за домашните натпреварувачи и 4,00 евра по старт за натпреварувачи од странство.

РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИ И ДИСЦИПЛИНИ

I дел

Недела 01.11.2020 почеток од 09:00 часот

(Распливување 08:00)

800 слободно	м/ж	А,Б
50 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф,
50 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
100 делфин	м/ж	А,Б,Ц,Д
100 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д
200 слободно	м/ж	А,Б,Ц
200 градно	м/ж	А,Б,Ц
400 мешано	м/ж	А,Б

II дел

Недела 01.11.2020 почеток од 16:15 часот

(Распливување 15:30)

200 мешано	м/ж	А,Б,Ц
50 делфин	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
50 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
100 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д
100 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д
200 делфин	м/ж	А,Б,Ц
200 грбно	м/ж	А,Б,Ц
400 слободно	м/ж	А,Б



НАГРАДИ

Првите тројца натпреварувачи во секоја дисциплина од секоја категорија добиваат медали.

Најдобриот натпреварувач и натпреварувачка во апсолутна категорија добиваат парични награди, и пехар а во останатите категории пливачите добиваат стокови награди и пехари, а се прогласуваат според збир на FINA бодови од 4 најдобри дисциплини.

За **Најдобар клуб** ќе биде прогласен клубот кој ќе има најмногу пријави во дисциплините од неговите пливачи и истиот ќе добие парична награда во висина од **100,00 Евра**.

НАПОМЕНА:

Поради пандемијата со **вирусот Covid-19**, донесен е **Протокол за организирање на пливачки натпревари во кратки и долги базени**.

Протоколот е направен според веќе донесените протоколи и мерки од Владата на Република С.Македонија кои произлегуваат од планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на корона-вирусот.

ПРОТОКОЛ:

Организаторите се должни да :

- Означат места/боксови каде ќе бидат сместени пливачите и истото да биде пристапно исклучиво за пливачите и тренерите од истиот клуб
- Влегувањето во базенот да биде само со маски на лицето и мерење на температура
- Да има поставено средства за дезинфекција на рацете на самото место
- Да се ограничи движење на тренерите околу базенот, тие мора да бидат на местата предвидени само за клубот
- Да се ограничат годиштата за настап на пливачите, поради неможност за влез на базенот од родители да не се дозволи настап на мали пливачи кои не се во можност самите да се соблечат/облечат
- Секој клуб во зависност од бројот на пријавени пливачи ќе добие посебна патека/ки за загревање
- Судииите, Тренерите и целокупната Организација во текот на целото време да носи маска на лицето
- Доколку се прави натпревар со утрински квалификации, да се овозможи дополнителен расплив за помладите категории односно доколку има повеќе од 200 пливачи натпреварот да биде поделен на два дела (настап постари па загревање за малите па настап на малите)
- Доделувањето на медалите на победниците нема да се прави по стандардниот модел, туку истите ќе бидат поставени на посебен стол каде пливачите сами ќе ги земаат

Пливачите се должни да:

- Пливачот влегува во базенот со маска на лицето и истата ја носи цело време додека се наоѓа во местото предвидено за нив
- Пливачот ја носи маската се додека не влезе во вода, истата ја вади кога влегува на загревањето, ја завиткува во крпата и ја става на место каде што ќе знае дека тоа е негова крпа и негоа маска



- Пливачот ја носи маската се додека не влезе во вода и додека се припрема за трка, истата ја вади и ја става на столот каде ги остава и другите свои работи. Значи треба да ги помине сите контролни точки (помошни стартери) со маска на лицето
- Местото означени за помошни стартери да биде заградено и столчињата за пливачите да бидат на растојание а пливачите да носат маски
- Секој пливач си носи свое шише за пиење, освен ако се добие флаширано неотворено шише од Организаторот.
- Секој пливач да си носи храна која ќе ја конзумира пред и после трката и истата да не ја дели со другите пливачи.
- Шишето добиено од Организаторот да се чува на место каде нема да може да се помеша со други шишиња, доколку дојде до тоа, истото да не се користи.
- Победниците на трките, медалите ги подигаат од место/маса предвидено за тоа.

Тренерите се должни да :

- Тренерите во текот на целото време ја носат маската на лицето
- Движењето и задржувањето на тренерите околу базенот треба да се сведе на минимум, односно треба да бидат до базенот само за време на загревањето или доколку има приговор. Во текот на целото време тренерот треба да биде во местото предвидено за неговиот клуб/боксот.
- Тренерите се должни за соблекување/облекување на помладите категории на пливачи За родители и посетители:
- Присуство на родители и посетители поради коронавирусот е забрането.

ПРИЈАВИ

Пријавите од клубовите, како и **lenex file**, да се достават на емаил: pkvardar2018@gmail.com и aleksandar@yahoo.com, најдоцна до **28.10.2020 година**.

Пријавата треба да содржи:

- Име на клубот;
- Име и презиме на натпреварувачот, пол и датум на раѓање;
- Дисциплини и најдобро време;

Откажување од натпреварот е дозволено најдоцна до 30.10.2020 година.

Со пријавата, клубот гарантира за здравствената состојба на своите пријавени натпреварувачи .

За хотелско сместување контакт :Наташа Стефановска [тел:+38970787583](tel:+38970787583) ; email: stefanovska.nate@gmail.com

ПК „ВАРДАР 2018“ СКОПЈЕ